

ЕМБС: 04054016

Целосно име: Акционерско друштво фабрика за чоколади, вафли и бонбони ЕВРОПА-Скопје

Вид на работа: 450

Тип на годишна сметка: Консолидирана годишна сметка

Тип на документ: Консолидирана годишна сметка

Година : 2016

Листа на прикачени документи:

Објаснувачки белешки

Финансиски извештаи

**Биланс на состојба**

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
1	- - АКТИВА: А.НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА (002+009+020+021+031)	566.415.219,00			599.046.732,00
2	- - I. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (003+004+005+006+007+008)				152.055,00
4	- - Концесии, патенти, лиценци, заштитни знаци и слични права				152.055,00
9	- - II. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (010+013+014+015+016+017+018+019)	344.376.990,00			376.659.433,00
10	- - Недвижности (011+012)	146.801.506,00			156.336.703,00
11	- - Земјиште	863.915,00			863.915,00
12	- - Градежни објекти	145.937.591,00			155.472.788,00
13	- - Постројки и опрема	187.840.644,00			210.722.736,00
14	- - Транспортни средства	3.762.050,00			1.878.442,00
15	- - Алат, погонски и канцелариски инвентар и мебел	4.932.336,00			7.106.194,00
17	- - Аванси за набавка на материјални средства	763.952,00			615.358,00
19	- - Останати материјални средства	276.502,00			
21	- - IV. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (022+023+024+025+026+030)	222.038.229,00			216.470.286,00
23	- - Вложувања во придружени друштва и учества во заеднички вложувања	28.922.810,00			
25	- - Побарувања по дадени долгорочни заеми	5.567.944,00			
26	- - Вложувања во долгорочни хартии од вредност (027+028+029)	187.547.475,00			216.470.286,00
27	- - Вложувања во хартии од вредност кои се чуваат до доспевање	187.547.475,00			216.470.286,00
31	- - V. ДОЛГОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (032+033+034)				5.764.958,00
34	- - Останати долгорочни побарувања				5.764.958,00
36	- - Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (037+045+052+059)	341.380.595,00			373.297.198,00
37	- - I. ЗАЛИХИ (038+039+040+041+042+043)	124.000.005,00			113.840.854,00
38	- - Залихи на суровини и материјали	69.132.506,00			69.357.171,00
39	- - Залихи на резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	10.193.318,00			10.281.800,00
40	- - Залихи на недовршени производи и полупроизводи	15.541.418,00			13.632.609,00
41	- - Залихи на готови производи	29.090.197,00			20.563.339,00
42	- - Залихи на трговски стоки	42.566,00			5.935,00
45	- - III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (046+047+048+049+050+051)	195.617.315,00			242.750.499,00
46	- - Побарувања од поврзани друштва	116.797,00			309.320,00
47	- - Побарувања од купувачи	184.325.282,00			228.226.769,00
48	- - Побарувања за дадени аванси на добавувачи	58.150,00			58.150,00
49	- - Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и за останати давачки кон државата (претплати)	10.161.511,00			10.895.070,00
50	- - Побарувања од вработените	278.059,00			3.228.902,00

51	-- Останати краткорочни побарувања	677.516,00	32.288,00
52	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (053+056+057+058)	1.191.669,00	1.279.837,00
57	-- Побарувања по дадени заеми		1.279.837,00
58	-- Останати краткорочни финансиски средства	1.191.669,00	
59	-- V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061)	20.571.606,00	15.426.008,00
60	-- Парични средства	20.571.606,00	15.426.008,00
62	-- VI. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ (АВР)	856.461,00	1.664.458,00
63	-- ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+035+036+044+062)	908.652.275,00	974.008.388,00
65	-- ПАСИВА : А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (066+067-068-069+070+071+075-076+077-078)	707.455.259,00	723.306.988,00
66	-- I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА	613.773.075,00	613.773.075,00
68	-- III. СОПСТВЕНИ АКЦИИ (-)	69.623.036,00	69.623.036,00
70	-- V. РЕВАЛОРИЗАЦИСКА РЕЗЕРВА И РАЗЛИКИ ОД ВРЕДНУВАЊЕ НА КОМПОНЕНТИ НА ОСТАНАТА СЕОПФАТНА ДОБИВКА		4.035.905,00
71	-- VI. РЕЗЕРВИ (072+073+074)	61.413.673,00	56.199.845,00
72	-- Законски резерви	61.413.673,00	56.199.845,00
75	-- VII. АКУМУЛИРАНА ДОБИВКА	77.749.432,00	88.298.015,00
77	-- IX. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	24.142.115,00	30.623.184,00
81	-- Б. ОБВРСКИ (082+085+095)	201.155.488,00	250.667.927,00
85	-- II. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 086 до 093)	49.724.639,00	80.147.549,00
90	-- Обврски по заеми и кредити	49.724.639,00	80.147.549,00
95	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до 108)	151.430.849,00	170.520.378,00
96	-- Обврски спрема поврзани друштва	68.037.256,00	38.652.588,00
97	-- Обврски спрема добавувачи	38.471.310,00	74.066.064,00
98	-- Обврски за аванси, депозити и кауции	83.539,00	47.293,00
99	-- Обврски за даноци и придонеси на плата и на надомести на плати	5.082.313,00	2.420.692,00
100	-- Обврски кон вработените	7.986.557,00	6.891.309,00
101	-- Тековни даночни обврски	206.850,00	1.982.515,00
104	-- Обврски по заеми и кредити	30.000.000,00	45.000.000,00
105	-- Обврски по хартии од вредност	1.490.069,00	
106	-- Обврски по основ на учество во резултатот		1.361.838,00
108	-- Останати краткорочни обврски	72.955,00	98.079,00
109	-- V. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ ВО ИДНИТЕ ПЕРИОДИ (ПВР)	41.528,00	33.473,00
111	-- ВКУПНО ПАСИВА : ГЛАВНИНА, РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (065+081+094+109+110)	908.652.275,00	974.008.388,00

## Биланс на успех

Ознака за АОП	Опис	Него за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
201	-- I. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (202+203+206)	714.150.053,00			767.007.395,00
202	-- Приходи од продажба	708.454.985,00			758.745.466,00
203	-- Останати приходи	5.695.068,00			8.261.929,00
204	-- Залихи на готови производи и недовршено производство на почетокот на годината	34.414.770,00			40.864.947,00
205	-- Залихи на готови производи и недовршено производство на крајот на годината	44.962.349,00			34.414.770,00
207	-- II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (208+209+210+211+212+213+218+219+220+221+222)	692.179.146,00			712.362.650,00
208	-- Трошоци за суровини и други материјали	412.200.265,00			427.638.392,00
209	-- Набавна вредност на продадените стоки	6.073.576,00			8.684.986,00
210	-- Набавна вредност на продадените материјали, резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	700.561,00			1.454.304,00

211	-- Услуги со карактер на материјални трошоци	35.525.844,00	44.931.579,00
212	-- Останати трошоци од работењето	17.929.097,00	16.821.563,00
213	-- Трошоци за вработени (214+215+216+217)	167.126.270,00	161.008.988,00
214	-- Плати и надоместоци на плата (нето)	107.939.274,00	106.098.107,00
215	-- Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	7.806.108,00	7.753.095,00
216	-- Придонеси од задолжително социјално осигурување	29.559.809,00	42.109.204,00
217	-- Останати трошоци за вработените	21.821.079,00	5.048.582,00
218	-- Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	36.782.526,00	36.405.639,00
219	-- Вредносно усогласување (обезвреднување) на нетековни средства	335.680,00	
220	-- Вредносно усогласување (обезвреднување) на тековните средства	3.113.768,00	12.943.909,00
222	-- Останати расходи од работењето	12.391.559,00	2.473.290,00
223	-- III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (224+229+230+231+232+233)	3.702.050,00	3.827.293,00
224	-- Финансиски приходи од односи со поврзани друштва (225+226+227+228)		480.349,00
226	-- Приходи по основ на камати од работење со поврзани друштва		480.349,00
230	-- Приходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	136,00	38,00
231	-- Приходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	941.131,00	3.346.411,00
233	-- Останати финансиски приходи	2.760.783,00	495,00
234	-- IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (235+239+240+241+242+243)	7.454.387,00	14.658.187,00
239	-- Расходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	5.617.545,00	10.126.847,00
240	-- Расходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	1.821.134,00	4.497.087,00
243	-- Останати финансиски расходи	15.708,00	34.253,00
246	-- Добивка од редовното работење (201+223+244)-(204-205+207+234+245)	28.766.149,00	37.363.674,00
250	-- Добивка пред оданочување (246+248) или (246-249)	28.766.149,00	37.363.674,00
252	-- Данок на добивка	3.446.112,00	5.128.744,00
255	-- НЕТО ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (250-252+253-254)	25.320.037,00	32.234.930,00
257	-- Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)	438,00	422,00
258	-- Број на месеци на работење (во апсолутен износ)	12,00	12,00
259	-- ДОБИВКА/ЗАГУБА ЗА ПЕРИОД	25.320.037,00	32.234.930,00
260	-- Добивка која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво	25.320.037,00	32.234.930,00
269	-- Добивка за годината	25.320.037,00	32.234.930,00
288	-- Вкупна сеопфатна добивка за годината (269+286) или (286-270)	25.320.037,00	32.234.930,00

### Државна евиденција

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
609	-- Набавна вредност на софтвер со лиценца	900.000,00			
610	-- Вредносно усогласување на софтвер со лиценца	900.000,00			
625	-- Земјишта	863.915,00			
627	-- Набавна вредност на станови и станбени згради	396.118.216,00			
629	-- Акумулирана амортизација на станови и станбени згради	250.180.625,00			
630	-- Сегашна вредност на станови и станбени згради (< или = АОП 012 од БС)	145.937.589,00			

662	- - Краткорочни заеми и кредити дадени на трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија, во земјата (< или = АОП 052 од БС)	633.002,00	1.279.837,00
666	- - Вложувања во акции издадени од трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија, во земјата (< или = АОП 021 од БС)	187.547.475,00	187.547.475,00
668	- - Трговски кредити и аванси дадени на трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија, во земјата	98.437.134,00	
671	- - Останати побарувања од трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија, во земјата	1.522.215,00	5.764.958,00
672	- - Останати побарувања од органи на законодавна, извршна и судска власт, ФПИОМ, ФЗОМ, АВРМ, единици на локална самоуправа и други правни лица финансирани од буџет	10.161.513,00	
673	- - Останати побарувања од физички лица, трговци-поединци, занаетчи, земјоделци, самостојни вршители на дејност и непрофитни организации во земјата	262.780,00	
674	- - Краткорочни обврски по земи и кредити кон трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија, во земјата (< или = АОП 095 од БС)	30.000.000,00	45.000.000,00
676	- - Долгорочни обврски по заеми и кредити кон трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија, во земјата (< или = АОП 085 од БС)	49.724.639,00	80.147.549,00
678	- - Основна главнина (сопственички капитал) во акции поседувани од други трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија регистрирани во земјата (< од АОП 065 од БС)	697.877.245,00	683.396.111,00
684	- - Трговски кредити и аванси од трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија, во земјата	82.944.428,00	112.782.869,00
688	- - Останати обврски кон органи на законодавна, извршна и судска власт, ФПИОМ, ФЗОМ, АВРМ, единици на локална самоуправа и други правни лица финансирани од буџет	535.324,00	2.473.797,00
689	- - Останати обврски кон физички лица, трговци-поединци, занаетчи, земјоделци, самостојни вршители на дејност и непрофитни организации во земјата	10.254.592,00	4.635.514,00
691	- - Приходи од продажба на услуги (< или = АОП 202 од БУ)	753.015,00	337.641,00
692	- - Приходи од продажба на производи, стоки и услуги на домашен пазар (< или = АОП 202 од БУ)	306.819.515,00	352.243.395,00
693	- - Приходи од продажба на производи, стоки и услуги на странски пазар (< или = АОП 202 од БУ)	399.917.856,00	405.057.315,00
696	- - Приходи од наемнина (< или = АОП 202 од БУ)	923.132,00	770.073,00
703	- - Приходи од вишоци (< или = АОП 203 од БУ)	129.363,00	306.979,00
710	- - Останати приходи од работењето (< или = АОП 203 од БУ)	1.143.485,00	2.603.072,00
712	- - Приходи од поранешни години (< или = АОП 203 од БУ)	953.922,00	751.169,00
713	- - Приходи од даноци и придонеси (< или = АОП 203 од БУ)	2.728.538,00	2.747.673,00
715	- - Приходи од дивиденди	2.760.783,00	495,00
716	- - Расходи на продадени производи и услуги	679.634.824,00	722.859.076,00
717	- - Трошоци за сировини и материјали (< или = АОП 208 од БУ)	275.623.685,00	383.034.488,00

720	- - Канцелариски материјали (< или = АОП 208 од БУ)	395.341,00	498.741,00
721	- - Трошоци за амбалажа (< или = АОП 208 од БУ)	101.817.558,00	
722	- - Униформи-заштитна облека и обувки	324.931,00	
723	- - Материјал за чистење и одржување (< или = АОП 208 од БУ)	307.041,00	2.615.765,00
724	- - Вода (< или = АОП 208 од БУ)	6.258.080,00	6.722.160,00
725	- - Потрошена електрична енергија (< или = АОП 208 од БУ)	7.743.749,00	10.409.431,00
726	- - Потрошени енергетски горива (< или = АОП 208 од БУ)	13.481.420,00	17.856.894,00
727	- - Потрошени резервни делови и материјали за одржување (< или = АОП 208 од БУ)	4.908.332,00	6.621.183,00
728	- - Отпис на ситен инвентар, амбалажа и автогуми (во производство) (< или = АОП 208 од БУ)	1.218.702,00	1.845.741,00
729	- - Транспортни услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	566.098,00	3.657.906,00
731	- - ПТТ услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	922.331,00	1.007.758,00
734	- - Производствени и занаетчиски услуги (< или = АОП 211 од БУ)	2.256.635,00	1.336.224,00
735	- - Наемнини за деловни простории во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	1.762.555,00	1.615.072,00
741	- - Надоместоци за отпремнина при заминување во пензија (< или = АОП 217 од БУ)	44.142,00	217.912,00
742	- - Еднократен надоместок во вид на испратнина заради трајно работно ангажирање под услови утврдени со закон (< или = АОП 217 од БУ)	2.594.153,00	599.476,00
744	- - Регрес за годишен одмор (< или = АОП 217 од БУ)	4.197.176,00	4.165.428,00
745	- - Помошти (< или = АОП 217 од БУ)	222.215,00	65.766,00
747	- - Дневници за службени патувања, ноќевања и патни трошоци (< или = АОП 217 од БУ)	320.280,00	654.735,00
748	- - Дневници за службени патувања (< или = АОП 217 од БУ)	25.000,00	215.245,00
752	- - Подароци на вработените (< или = АОП 217 од БУ)	138.891,00	
753	- - Трошоци за организирана исхрана во текот на работа (< или = АОП 217 од БУ)	1.371.579,00	
756	- - Надомести за повремени и привремени работи (< или = АОП 217 од БУ)	155.690,00	2.455.449,00
757	- - Трошоци за надомест и други примања на надворешни членови на управен и надзорен одбор, одбор на директори и управители	8.828.400,00	5.650.408,00
758	- - Трошоци за спонзорства (< или = АОП 212 од БУ)	314.274,00	147.781,00
759	- - Репрезентација (< или = АОП 212 од БУ)	1.604.896,00	1.827.769,00
760	- - Премии за осигурување на имот (< или = АОП 212 од БУ)	649.133,00	760.294,00
761	- - Надомест за банкарски услуги (< или = АОП 212 од БУ)	1.498.970,00	1.876.426,00
762	- - Даноци кои не зависат од резултатот (< или = АОП 212 од БУ)	1.479.895,00	969.950,00
764	- - Членарини на здруженијата во земјата и странство (< или = АОП 212 од БУ)	625.258,00	578.434,00
765	- - Останати трошоци на работењето (< или = АОП 212 од БУ)	227.236,00	216.584,00
769	- - Исплатени дивиденди	27.667.896,00	11.111.001,00
771	- - Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	438,00	442,00

### Структура на приходи по дејности

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
<b>2072</b>	- 10.82 - Производство на какао, чоколади и кондиторски производи	666.763.574,00			
<b>2375</b>	- 46.76 - Трговија на големо со останати полупроизводи	7.533.817,00			
<b>2386</b>	- 47.29 - Друга трговија на мало со храна во специјализирани продавници	39.163.267,00			
<b>2478</b>	- 64.99 - Други финансиско-услужни дејности, освен осигурување и пензиски фондови, неспомнати на друго место	2.728.554,00			
<b>2486</b>	- 66.21 - Процена на ризици и штети	739.759,00			
<b>2491</b>	- 68.20 - Издавање и управување со сопствен недвижен имот или недвижен имот земен под закуп (лизинг)	923.132,00			

Изјавувам, под морална, материјална и кривична одговорност, дека податоците во годишната сметка се точни и вистинити.

Податоците од годишната сметка се во постапка на доставување, која ќе заврши со одлука (одобрување/одбивање) од страна на Централниот Регистар.